



**НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИ ЗА ДЕНАРСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА  
СО ВАЖНОСТ ОД 1.12.2022 ГОДИНА**

**Готовински платен промет**

**А. Готовински уплати**

<ul style="list-style-type: none"> <li>готовинска уплата на сопствена трансакциска сметка на клиент - физичко лице во банката</li> </ul>	Без надоместок
<ul style="list-style-type: none"> <li>готовинска уплати за комунални услуги за кои Банката има договор (на терет на правното лице со кое Банката има склучено договор)</li> </ul>	Без надоместок
<ul style="list-style-type: none"> <li>готовински уплати за сметки за електрична енергија кон ЕВН Хоме ДОО Скопје</li> </ul>	40 ден.
<ul style="list-style-type: none"> <li>готовински уплати за сметки за вода и комунални услуги кон ЈП Водовод и канализација Скопје</li> </ul>	40 ден.
<ul style="list-style-type: none"> <li>готовински уплати за сметки за снабдување со топлинска енергија кон АД ЕСМ</li> </ul>	40 ден.
<ul style="list-style-type: none"> <li>готовинска уплата на сметки на клиенти - правни и физички лица во Банката (по налог)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>за износи до 5.000,00 денари</li> </ul>	40 ден.
<ul style="list-style-type: none"> <li>за износи од 5.001,00 денари</li> </ul>	55 ден.
<ul style="list-style-type: none"> <li>готовинска уплата на сметки на клиенти (правни и физички лица) во други банки</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>за износи до 5.000,00 денари</li> </ul>	70 ден.
<ul style="list-style-type: none"> <li>за износи од 5.001,00 денари</li> </ul>	120 ден.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Готовински уплати преку МИПС</li> </ul>	250 ден.

**Б. Готовински исплати**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Готовинска исплата од трансакциска сметка (вклучувајќи и исплата на пренесени средства од пристигната пензија на штедна книшка и исплата на пренесени средства од штеден влог по видување) со исклучок на:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- еднократна исплата на камата или пренесени средства од орочен депозит;</li> <li>- еднократна исплата на средства по основ на одобрен кредит;</li> <li>- еднократна исплата на средства по основ на тргување со хартии од вредност преку Одделот за хартии од вредност на Банката.</li> </ul> </li> </ul>	0,17% мин. 30 ден. макс. 3.000 ден.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**Безготовински платен промет**

а) Трансакции преку интерен клиринг	
<ul style="list-style-type: none"> <li>налози до 10.000 ден.</li> </ul>	25 ден. по налог
<ul style="list-style-type: none"> <li>налози од 10.001 ден.</li> </ul>	33 ден. по налог
б) Трансакции извршени преку КИБС	
<ul style="list-style-type: none"> <li>налози до 10.000 ден.</li> </ul>	40 ден. по налог
<ul style="list-style-type: none"> <li>налози од 10.001 ден.</li> </ul>	50 ден. по налог
в) Трансакции извршени преку МИПС	220 ден. по налог
г) Уплати за сметки за електрична енергија кон ЕВН Хоме ДОО Скопје	25 ден. по налог

**Спроведување налог ПП 53 (за исплата на плата)**

• спроведен преку КИБС (по трансакција)	20 ден.
• интерен налог (по трансакција)	3 ден.
• спроведен преку МИПС (по трансакција)	60 ден.

**Електронско плаќање за физички лица**

а) Трансакции преку интерен клиринг	5 ден.
б) Трансакции извршени преку КИБС	
• налози до 10.000 ден. (по налог)	11 ден.
• налози од 10.001 ден. (по налог)	14 ден.
в) Трансакции извршени преку МИПС	
• налози преку МИПС (по налог)	99 ден.
г) Спроведување налог ПП53 (за исплата на плата)	
• спроведен преку КИБС (по трансакција)	8 ден.
• интерен налог (по трансакција)	0 ден.
• спроведен преку МИПС (по трансакција)	60 ден.
д) Уплати за сметки за електрична енергија кон ЕВН Хоме ДОО Скопје (по налог)	10 ден.

**Други услуги во денарскиот платен промет за физички лица****А) Отворање и водење трансакциски сметки**

• Отворање трансакциски сметки	Без надоместок
• Итно отворање на трансакциска сметка по барање на физичко лице, со итна пратка	150 денари
• Водење трансакциска сметка на физички лица без остварен промет	Без надоместок
• Водење трансакциска сметка на физички лица со остварен промет	50 ден./месечно
• Водење трансакциска сметка на физички лица што имаат само евидентен промет од трансакции од штеден влог во Банката	Без надоместок
• Водење трансакциска сметка на неактивен корисник - физичко лице	70 ден./месечно*
• Затворање сметка (салдирање и ликвидација) на барање на клиент	200 ден.
• Затворање сметка на починати лица и во согласност со законски прописи	Без надоместок
• Издавање потврда за ликвидација на трансакциска сметка заради пренос во др. банка на барање на клиент	200 ден.

\*Доколку на денот на задолжувањето, висината на надоместокот е повисока од состојбата на сметката се задолжува надоместок во висина на состојбата на сметката.

**Б) Изводи и други документи**

• Печатење редовен извод од трансакциска сметка (до два извода месечно)	Без надоместок	
• Повторно печатење веќе издаден редовен извод од трансакциска сметка (препис)	20 ден.	3,6 ден. ДДВ
• Печатење извод од трансакциска сметка по барање на сопственикот вон редовните два и по избор	50 ден.	9 ден. ДДВ
• Издавање потврди за извршено плаќање	200 ден.	36 ден. ДДВ
• Издавање картица на промет на сметка	150 ден.	27 ден. ДДВ
• Издавање разни други потврди, заверки на податоци и движење на сметка-картица на барање на корисникот (цена од потврда или заверка)	200 ден.	36 ден. ДДВ

**В) Присилна наплата по извршни решенија и задолжница**

• Извршување судски одлуки, извршни решенија и други налози за наплата на побарување по решение на надлежен орган	1.200 ден.
• Блокада и деблокада на трансакциска сметка по решение примено во банката	400 ден.
• Делумно извршување на решение за присилна наплата (за секоја делумна наплата освен последната, за која се наплатува редовната провизија за ивршување)	100 ден.
• Извршување решенија за присилна наплата за радиодифузна такса	300 ден.
• Пресметка на камата по каматна пресметка при извршување решение за присилна наплата	50 ден.

**Г) Достава на пресметка на камата**

• Достава на пресметка на камата по решение од надлежен орган од главница	200 ден.
• Достава на пресметка на камата по барање на корисник од главнина	200 ден. + 36 ден. ДДВ

**Д) Други услуги**

• Изработка на каматен лист по трансакциска сметка по барање на странката	200 ден.	36 ден ДДВ.
• Праќање опомени поради неоправдано минусно салдо на трансакциска сметка над 200 денари		
• Прва опомена (известување)	150 ден	
• Втора опомена	300 ден	
• Опомена пред тужба	600 ден	
• Подготовка и доставување податоци за состојба на сметки по службено барање на извршител по решение на надлежен орган		
○ до 10 побарани податоци по ЕМБГ		500 ден.
○ од 11-100 побарани податоци по ЕМБГ		1.000 ден.
○ од 101-500 побарани податоци по ЕМБГ		1.500 ден.
○ над 500 побарани податоци по ЕМБГ		3.000 ден.
• Подготовка и доставување податоци за состојба на сметки по доставено службено барање на нотар (оставинска постапка и сл.)		500 ден.
• Проверка на состојба на трансакциска сметка со Visa Classic Debit - дебитна картичка и Mastercard Debit - дебитна картичка на ATM уред:		
○ на ТТК Банка		15 ден.
○ други банки		30 ден.

**Други услуги по денарско работење**

• Отворање штедни книшки	Без надоместок
• Администрирање на неактивна штедна книшка по видување	300 ден. годишно*
• Издавање потврда за штеден влог на барање на корисникот	100 ден. + 18 ден ДДВ
• Издавање потврда за ликвидација, односно салдирање штедна книшка (освен за починати лица – без надоместок)	100 ден.
• Амортизација (замена) на изгубена штедна книшка	100 ден.
• Изработка и печатење пресметка на потребни средства за окуп на станови во општествена сопственост	150 ден.
• Пресметка за плаќање месечна рата по договор што се води во Банката или во друга банка за плаќање општествени станови	50 ден.
• Исплата на готовина на парични картички (од приватна интернационална банка)	2,00%
• Надомест за замена на оштетени банкноти на сите пари	7% од износот
• Замена на ковани за книжни пари	10% од износот

**\*Доколку на денот на задолжувањето, висината на надоместокот е повисока од состојбата на сметката, се задолжува надоместок во висина на состојбата на сметката**